



ДОГОВОР

за деловно техничка соработка

склучен на ден _____ год. помеѓу :

ТД "Хорекафорс" дооел Скопје со сметка **380-2770496011-48** во Про-кредит Банка и ЕДБ **МК4030007618809** застапувано од Звонко Херцег со ЕМБГ 1907969450002 во понатамошен текст како **добавувач**.

И

_____ со сметка _____
име на фирма _____ жиро сметка број _____

банката _____ и ЕДБ _____
име на депонетна банка _____ единствен даночен број _____

застапувано од _____
име и презиме на управителот на друштвото

во понатамошен текст како **купувач**.

Се договорија следното :

Член 1

Добавувачот се обврзува да ја достави нарачаната стока до купувачот или до објектот со кој тој управува во однапред договорен термин во склоп со работното време на добавувачот и купувачот за кое работно време страните се меѓусебно информирани и согласни.

Член 2

Добавувачот се обврзува стоката што ја доставува да биде во рок на употреба од најмалку 1/3 од дадениот рок на производителот, во спротивно да изврши замена на истата.

Член 3

Купувачот се обврзува да ја прими нарачаната стока, да изврши квантитативна и квалитативна проверка во моментот на приемот и со своерачен потпис на именуваното лице од страна на купувачот, без печат да го потврди приемот.

Член 4

Договорните страни се обврзаа, за секоја настаната промена во тековните состојби кај централиот регистар на РМ, меѓусебно се известат во писмена форма, како и да испратат нова прочистена тековна состојба. Во спротивно одговорноста за сите настани спорови ја сносат страните потписници на овој договор.

Член 5

Договорните страни се согласни готовинските плаќања да се плаќаат веднаш, додека одложените плаќања да се вршат најдоцна во рок од 7 дена од денот на достава на стоките.

Член 6

Договорните страни взаемно се согласни за задоцнетите плаќања да се пресмета Законска Казнена Камата според НБРМ. Купувачот воедно е согласен да ги подмири трошоците за изготвување опомена во случај на задоцнето плаќање.

Член 7

Гарант платец за стоката испорачана/примена согласно на овој договор покрај купувачот е и физичкото лице

_____, ЕМБГ _____ со
Име и Презиме на гарантот платец _____ Единствен Матичен Број на гарантот платец _____

својот личен движен и недвижен имот.

Член 8

Во случај евентуалните спорови да не можат да се решат спогодбено, страните се согласни спорозите да се решаваат кај надлежен суд.

Член 9

Како прилог кон кон овој договор доставена е писмена понуда на стоки кој ги обезбедува добавувачот. Добавувачот го задржува правото на промена на цени со претходно известување на купувачот.

Член 10

Договорот има важност се до неговото раскинување на една од страните, во случај на не исполнување на оврските произлезени од истиот и со претходно подмирување на неплатените обврски. Овој договор е составен во три едообразни примероци по еден за секоја страна.

Во Скопје, на ден _____

ТД "Хорекафорс" дооел
Звонко Херцег

име на фирма

М.П.

М.П.

полно име и презиме краток потпис управител на друштвото

полно име и презиме гарант платец